

Насока за пополнување барање за издавање акцизна дозвола во МЕОС - СОЦДАД

I. Предуслов за поднесување барање за акцизна дозвола:

1. Претходна регистрација во системот.

http://customs.gov.mk/images/documents/e-carina/CDEPS/CDEPS_TRADER%20PORTAL_UMS_User_Manual_UMN_v200_MK.pdf

2. Доставување листа на акцизни производи кои ќе бидат составен дел од дозволата како кодови на национални производи и тоа:

- За алкохол - опис, тарифна ознака, потекло (домашно или увозно), комерцијално пакување, степен на алкохол, вид на акцизна марка (за пијалаци кои се означуваат со акцизна марка)
- За тутунски производи – опис, вид на производ, тарифна ознака, број на парчиња во пакување, потекло (домашно или увозно), вид на акцизна марка
- За горива – опис, тарифна ознака, потекло (домашно или увозно).

Погоре наведените податоци потребно е да се достават електронски и во хартиена форма со потпис од управителот или од него овласетно лице и печат.


Царинскиот службеник ги регистрира производите кои добиваат свој код и го известува барателот електронски за кодовите.

II. Постапка во МЕОС за поднесување барање за издавање акцизна дозвола во МЕОС


- Се пристапува во системот со корисничко име и лозинка.




- Се одбира модулот МЕОС




- Се одбира правниот субјект кој се застапува




- Се одбира линкот „Управување со одобренија“



- Се одбира линкот „Поднеси барање“



- во делот Акцизи, се одбира линкот „Акцизна дозвола“



- се отвора работна површина која треба да се пополни

- На сите места каде се бара податок за Царинскиот орган во паѓачкото мени (drop down листа) се одбира МК009000 – Централна управа.

- Во делот за Вид на оператор во паѓачкото мени (drop down листа) се одбира Акцизна дозвола

- Кај „Дозволена е директна испорака“ и „Дозволено е полето за одредиште да биде празно“ се остава опцијата Не, овие одредби се со одложна примена со стапување во ЕУ
- Следни полиња кои се пополнуваат со впишување се дополнување на податоците за барателот трговец,
- Во делот Барател се внесува Единствен матичен број (ЕМБГ) на одговорното лице (управител) со МК пред бројот. МК и бројот се внесуваат во латинична подршка.
- Во делот Назив и адреса на барателот веќе се отчитани податоците за правното лице.
- Кај „Царински орган за контрола“ се одбира МК009000 во паѓачкото мени (drop down листа)

- Кај Датум на почетокот на важење на барањето – во календарот се одбира датумот на поднесување на барањето.
- За мали производители се пополнува делот со одбирање со да или не. Да кај мал независен производител и Да кај конкретниот тип Мал независен производител.
- За останатите, делот за мали производители останува празен или се одбира Не

- Полињата „Акцизни производи“, „(Користење) акцизни складови“ и „Локација за директна испорака“ остануваат празни – истите се за одредби со одложна примена по влез во ЕУ

- Следен чекор е одбирање на линкот „Додади акцизен склад“

- Поддолу се отвора ново поле и се одбира „Уреди“

Скриншот на веб-интерфејот за акцизен склад. На врвот има поле за 'Позивна колица' и 'Ознака за производство'. Под тоа е таблица со 'Акцизен склад' со колонки за 'Име', 'Позивен број', 'Улица', 'Град', 'Број' и 'Избери'. Еден од записите е избран, и со стрелка се укажува на 'Избери' копчето. Делот 'Локација за директна испорака' е скривен.

- Се отвора нов екран за пополнување со податоци.

Кај Царински орган за контрола во паѓачкото мени (drop down листа) се одбира МК009000 – Централна управа.

Кај Ознака за производство во паѓачкото мени (drop down листа) се одбира Да доколку во акцизниот склад ќе се одвива производство и складирање, или Не доколку е наменет само за складирање. За алкохолните пијалаци и тутунски производи на една локација се отвора еден акцизен склад кој е наменет и за производство и за складирање.

Со Да и Не се одбира дали во складот ќе се врши денатурирање, како и со Да и Не се одбира дали во складот ќе се врши Обележување на минерални масла.

Во делот Одговорно лице се внесува Единствен матичен број на одговорното лице за акцизен склад со МК пред бројот. МК и бројот се внесуваат во латинична подршка.

Во делот Назив и локација на складот се впишува описот на акцизниот склад и сите податоци за локацијата на складот.

Делот за гаранција го пополнува царинскиот службеник по прифаќањето на доставената гаранција.

Детален скриншот на 'Детали за акцизен склад'. Формата е поделена на секции: 'Општи информации' со паѓачки мени за контролен орган, ознака за производство, денатурирање на алкохол и обележување на минерални масла; 'Одговорно лице' со поле за ЕМБГ; 'Име и адреса' со подполето 'Назив и локација на складот' со полиња за име, позивен број, улица, број, град и јазик; 'Гаранција' со полиња за износ, вид на гаранција и референтен број; и 'Акцизни производи' со таблица за додавање на производи. Стрелките укажуваат на сите овие делови.

- Следен чекор е да се одбере линкот „Додавање на акцизен производ“ по кое се отвора ново поле

Во паѓачкото мени (drop down листа) за шифра на акцизен производ се одбира шифрата на акцизните добра

Шифри на акцизен производ

B000 Пиво

Производите од тарифните броеви од 1507 до 1518 и биодизелот и мешаниците со биодизел од тарифниот подброј 3826 00, доколку се наменети за употреба како погонско гориво, за подобрување на погонското гориво или како гориво за греење

E200 биодизел од тарифниот подброј 3826 00, доколку се наменети за употреба како погонско гориво, за подобрување на погонското гориво или како гориво за греење

E410 Оловен бензин и авио бензин

E420 Безоловен бензин

E430 Гасни масла од тарифните ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00

E440 Гасни масла, обележани

E450 Керозин, необележан

E460 Керозин, обележан

E470 Мазут

E480 Производи од тарифни броеви 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 рефус комерцијални движења

E490 Производи од тарифни броеви 2710 11 до 2710 19 69, кои не се наведени на друго место

E500 Течен нафтен гас од тарифните ознаки 2711 12 11 00 до 2711 19 00 00 и метан од тарифната ознака 2711 29 00 00

E600 Заситени ациклични јаглеводороди, производи од тарифни броеви 2901 10

- E800 Производите од тарифните ознаки 2905 11 00 00 кои не се од синтетичко потекло и се наменети за употреба како погонско гориво, за подобрување на погонското гориво или како гориво за греење
- E910 Производи од тарифниот подброј 3824 90
- E920 Производи од тарифен број 3824 90 99, доколку се наменети за употреба како гориво за греење или моторно гориво - освен Масно-кисели моно-алкални естери, кои 96,5% vol или повеќе од естери (FAMAE)
- E930 Производи од тарифните ознаки 3811 11 10 00, 3811 11 90 00, 3811 19 00 00 и 3811 90 00 00
- I000 Меѓупроизводи
- S200 Жестоки алкохолни пијалаци
- S300 Етил алкохол
- S400 Делумно денатуриран алкохол
- S500 Други производи кои што содржат етил алкохол
- T200 Цигари
- T300 Пури и цигарилоци
- T400 Fino сецкан тутун за виткање цигари
- T500 Друг тутун за пушење и водено луле (тутун за наргиле)
- T600 Тутун за шмркање и тутун за цвакање
- T700 Несогорлив тутунски производ
- T800 Течноста наменета за полнење на електронска цигара
- W200 Непенливо вино и непенливи ферментирани пијалаци освен вино и пиво
- W300 Пенливо вино и пенливи ферментирани пијалаци освен вино и пиво

- Следен чекор е да се одбере линкот „Уреди“ по кое се отвора ново поле.
- Во шифра на национален акцизен производ во паѓачкото мени (drop down листа) се одбира кодот за акцизниот производ кој претходно е регистриран по ваше барање (види дел I од оваа насока).
- Во планирана количина се впишува планираната количината на годишно ниво со целосен број (без одделување со точка за 000)
- За минералните масла се впишува и минималниот и максималниот капацитет на резервоарот во кој ќе се чува минералното масло. За другите акцизни производи останува празно

- За додавање на нов производ се одбира „+“ или со „-“ се брише доколку е погрешно одбрано
- Откако ќе се одберат сите национални производи со наведување на планираните годишни количини, се впишува вкупната планирана количина под шифрата на акцизен производ

- Доколку во акцизниот склад се складираат и други акцизни производи од друга група акцизн добра (на пример кај алкохол S200, S300, B000 итн. или кај тутунски добра со неколку шифри на национални производи T200, T300, T400 итн.) се одбира повторно линкот „Додавање на акцизен производ“ и се повторува истата постапка како кај првиот акцизен производ.
- „Локација за директна испорака“ како што е и погоре наведено не се пополнува, одредбата е со одложна примена.
- Следен чекор е одбирање на „Потврди“ со цел проверка дали е добро пополнето барањето

- Доколку има грешки ќе се прикаже описот и во кое поле е настаната грешката

- Откако ќе се корегираат грешките се појавува порака дека нема грешки

- По добиената порака дека нема грешки се одбира „Поднеси“

Prebaruvanje na barane za odobrenie

» Prebaruvanje na barane za odobrenie

Kriterijumi za prebaruvanje

Prebaraj spored ARN

ARN

Prebaraj spored drugi kriterijumi

Vid na barane

Podvid na barane

Datum na registracija od

Datum na registracija do

Status

Mal proizvođaetel na pivno

Mal proizvođaetel na visoki alkoholni pižavala

Odobrenie za korištenie na podostaveni postapki

Barane za odobrenie za korištenie na širinska postapka so ekonomski efekt/čuvana upotreba

Odobrenie za privremeno čuvane

Odobrenie za dolgoročno plaćanje na širinska dolg

Odobrenie za podostaveni prebitni postapki

Odobrenie za upotreba na podostavena tranzitna postapka primeneta za steno, prevreni so metalnimi plat ili so golimi kontejneri

Barane za odobrenie za korištenie na podostavena tranzitna postapka - Ispružnik od obrora so korištenie na trošilni vozni red

Odobrenie za zastapuvanje vo širinska postapki

Izdavane na licenca za zastapuvanje na licencirani zastapnik

Barane za prezenane na deštva od strane na širinska organi

Aksionna dozvola

Privremeno odobrenie

Vartel za povrat na aksion

Barane za izdavane na odobrenie za poveštven izpružnik

Odobrenie za osloboduvane od aksion za energetski pri razvoju na projekti

Odobrenie za distributivni, trgovski na goleno ili trgovci na namo so aksionni proizvodi

Korionici na aksionni marko

WIKI-INFO/Views/Apps/forAuth/search/Apps/forAuth/search/Apps/forAuth/search

- За поднесеното барање се јавува статусот „Барањето е регистрирано“

МК1900000000000000062E0	Акцизна дозвола	Овластен имател на склад	15.07.2019	Барането е регистрирано	Донка
-------------------------	-----------------	--------------------------	------------	-------------------------	-------

- Доколку се поднесе барање за откажување се појавува статусот „Барање за ставање на барањето во постапка на откажување“

[illegible]

- Доколку царинскиот службеник достави барање за дополнителни податоци статусот се менува во „Побарани се дополнителни податоци“ по кое треба да се постапи со одбирање на „Приказ“

[illegible]

- Кога барањето е прифатено и почнува постапка на обработка на истото се појавува статус „Барањето е прифатено“

[illegible]

- Во моментот кога за барањето се дава предлог за одобрување се појавува статусот „Предлог за одобрување на барање“

[Избрани](#)
[Пребрани](#)
[Безопасно](#)

Загледан на една страница: 20

ASN	Вид на базата	Поддан на базата	Датум на регистрираност	Статус	Действа
15168	...	...	...	...	...


- Статусот „Барањето е одобрено“ се појавува кога акцизната дозвола е одобрена од Царинската управа


Изборици Пребарување



Затвори на една страна: 20

III. Постапка во МЕОС за поднесување барање за промена акцизна дозвола во МЕОС


- Се одбира линкот „Барање за измена на издадени одобренија“



- Во вид на одобрение во паѓачкото мени се одбира „Акцизна дозвола“



- Се појавува листата каде е прикажана акцизната дозвола и се одбира линкот „Избери“



- Се појавува работна површина со сите тековни елементи. На истата се додават или бришат податоците согласно бараната промена. Постапката продолжува на ист начин како и кај издавањето акцизна дозвола.

Информација

Непо

Пребарување на одобрение (за промена)

Поднесување на барање за одобрение

Поднесување на барање за одобрение

Потврди

Поднеси

Зачувај како работна верзија на документ

Резиме на барање

Побаран вид на одобрение: Акциска дозвола

Референтен број: 20191223-124402-307
Издадено одобрение: MKLA000007301

Царински орган на издавање: MKD09000

Централна Управа

Царинска испостава за надгледување: MKD09000

Централна Управа

Информации за барател

Податоци за оператор

Вид на одобрение: Акциска дозвола

Дозволена е директна испорака: Не

Доволено е полето за одредните да биде празно: Не